

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КАРПОШ

---

---

Број 16 \* година VI\* 11.11.2011 година \* Карпош \* цена:  
Излегува по потреба  
e-mail: [kontakt@karpos.gov.mk](mailto:kontakt@karpos.gov.mk), [www.karpos.gov.mk](http://www.karpos.gov.mk)



Скопје, ноември 2011 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

### **РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на Општина Карпош

1.Се објавува Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на Општина Карпош за донесена на Четириесет и третата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 9 ноември 2011 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општината Карпош”.

Број 08-8428/2  
11.11.2011 година  
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**НА ОПШТИНА КАРПОШ,**  
Стевчо Јакимовски, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002 година) ,а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр. 64/05, 4/08), Советот на општина Карпош на четириесет И третата седница одржана на 09 ноември 2011 година ја донесе следната:

## О Д Л У К А

### За проширување на средствата во Буџетот на општина Карпош

#### Член 1

Со оваа Одлука се врши проширување на средства во Буџетот на општина Карпош за 2011 година и тоа на следниот начин :

Се зголемуваат приходите на следните потставки :

	Буџет	Самофин.	Донации	Дотации	Кредит
723911 Закупнина од објекти	0	1.400.000	0	0	0
	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

И се распоредуваат на следните потпрограми и расходни потставки :

#### **G10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**

426990 Други оперативни расходи	400.000	0	0	0	0
464990 Други трансфери	400.000	0	0	0	0

#### **J40 ЈАВНА ЧИСТОТА**

421190 Други комунални такси и услуги	-800.000	0	0	0	0
---------------------------------------	----------	---	---	---	---

#### **N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ**

421110 Електрична енергија	0	100.000	0	0	0
421210 Централно греење	0	300.000	0	0	0
423110 Канцелариски материјали	0	200.000	0	0	0
423120 Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	0	50.000	0	0	0
423210 Материјали за АОП	0	50.000	0	0	0
423410 Прехранбени продукти и пијалаци	0	50.000	0	0	0
423610 Наставно-образовни помагала	0	50.000	0	0	0
423990 Други материјали	0	50.000	0	0	0
425290 Други финансиски услуги	0	30.000	0	0	0
425490 Други здравствени услуги	0	30.000	0	0	0
425790 Други образовни услуги	0	50.000	0	0	0
425990 Други договорни услуги	0	30.000	0	0	0
426210 Расходи за репрезентација	0	200.000	0	0	0
426310 Семинари и конференции	0	10.000	0	0	0
480110 Купување на канцелариска опрема	0	100.000	0	0	0
483110 Купување на канцелариски мебел	0	100.000	0	0	0
	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Член 2

Одлуката влегува во сила наредниот денот од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Карпош и станува составен дел на Буџетот на општината за 2011 година.

Претседател на Советот на Општината  
**ОПШТИНА КАРПОШ**  
**ТРИФУН ТРИФУНОВСКИ**

Бр07-  
8261/2  
09.11.2011

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

### **РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката за утврдување Нацрт- Детален урбанистички план М.З. “Владо Тасевески-26“ Дел Г Населба Тафталиџе, Општина Карпош - Скопје

1.Се објавува Одлуката за утврдување Нацрт- Детален урбанистички план М.З. “Владо Тасевески-26“ Дел Г Населба Тафталиџе, Општина Карпош – Скопје донесена на Четириесет и третата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 9 ноември 2011 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општината Карпош”.

Број08-8428/3  
11.11.2011 година  
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**НА ОПШТИНА КАРПОШ,**  
Стевчо Јакимовски, с.р.

Врз основа на член 22 став 1 и член 26 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2003, 137/2007, 91/09, 124/2010, 18/2011 и 53/2011) и член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), Советот на Општината Карпош, на Четиресет и третата седница одржана на 09 ноември 2011 година, донесе

## О Д Л У К А

за утврдување Нацрт- Детален урбанистички план М.З. “Владо Тасевески-26“  
Дел Г Населба Тафталице, Општина Карпош - Скопје

### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува Нацрт- Детален урбанистички план М.З. “Владо Тасевески-26“ Дел Г Населба Тафталице, Општина Карпош – Скопје.

Нацрт-Деталниот урбанистички план е изработен според одредбите за спроведување на Генералниот урбанистички план на Град Скопје, Законот за просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување на урбанистички планови.

### Член 2

Просторот за кој се утврдува Нацрт- Детален урбанистички план е дефиниран со следните граници:

**На север:** оска на ул.“Борка талевски“

**На исток:** оска на ул.“Франклин Рузвелт“

**На југ:** оска на ул.“Митрополит Теодосија Гологанов“

**На запад:** оска на ул.“Ристо Равановски“

Површината на урбаниот опфат изнесува 1,56 ха.

### Член 3

Опфатот на Нацрт-Деталниот урбанистички план ги содржи следните намени: домување во станбени куќи, и домување во станбени згради.

Намените предвидени во овој нацрт-детален урбанистички план се во согласност со намените во Генералниот урбанистички план на Град Скопје од 2002 година.

Во рамките на Нацрт-планот се предвидени следните класи и намени на земјиштето:

A1 – домување во станбени куќи (семејни куќи со градини)

A2 – домување во станбени згради (домување во заеднички станбени објекти)

A2- домување во заеднички станбени објекти со сервисни дејности

Максималната висина на градбите изнесува  $H_{\max}=10.20\text{м}$ . новопредвидените градби за домување во станбени куќи, односно  $H_{\max}=13,20\text{м}$ . за новопредвидените градби со намена домување во станбени згради.

Се потврдуваат постојните градби со намена домување во станбени згради со катнос П+3+Пк; П+5+Пк и П+7.

Со Нацрт-планот се одредени

- облик и големина на градежна парцела /м2/
- регулациона линија,
- градежна линија која го дефинира просторот во кој може да се гради,
- максимална површина за градба во која може да се развие основата на објектот /м2/,
- процент на изграденост /%/,
- максимална развиена површина на објект /м2/,
- коефициент на искористеност /К/,
- намена на објектот,
- максимална висина на објектот / до завршниот венец / одниво на тротоар, сообраќајница или пристапна патека,
- паркирање-гаражирање на возилата во рамките на парцелите.

#### Член 4

Составен дел на оваа Одлука се:

- Текстуален дел,
- Графички прилози,
- Основни праметри за уредување на просторот, и
- Табеларен приказ на урбанистичките параметри.

#### Член 5

Градоначалникот на Општина Карпош ќе организира Јавна презентација и Јавна анкета по Нацрт-Деталниот урбанистички план за кој претходно е добиено мислење, со утврдување на времето и местото каде ќе биде изложен планот и спроведувањето на јавната презентација и јавната анкета.

#### Член 6

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 8261/3  
09.11.2011 година  
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Трифун Трифуновски, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

### **РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката за воведување во евиденција на недвижен имот – објекти на општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош

1.Се објавува Одлуката за воведување во евиденција на недвижен имот – објекти на општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош донесена на Четириесет и третата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 9 ноември 2011 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општината Карпош”.

Број 08-8428/4  
11.11.2011 година  
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**НА ОПШТИНА КАРПОШ,**  
Стевчо Јакимовски, с.р.

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа, /„Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02/, Советот на Општина Карпош на Четириесет и третата седница, одржана на 09 ноември 2011 година, донесе

### **ОДЛУКА**

за воведување во евиденција на недвижен имот – објекти  
на општинските основни училишта на подрачјето на  
Општина Карпош

#### **Член 1**

Да се воведат во евиденцијата на недвижен имот на Општина Карпош објектите на општинските основни училишта за кои правата на сопственост во согласност со Одлуката за пренесување на основачките права и обврски на постојните основни училишта на општините и на општините во Градот Скопје и пренесување на правото на сопственост на објекти / „Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05/ биле пренесени на Општина Карпош, и тоа:

- Објект на Општинското основно училиште „Вера Циривири – Трена“, ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 9, ИЛ бр. 4993, КП бр. 1185-КО Карпош,
- Објект на Општинското основно училиште „Војдан Чернодрински“, ул. „Дрезденска“ бр. 3, ИЛ бр. 4966, КП бр. 2322-КО Карпош,
- Објект на Општинското основно училиште „Братство“, објект на ул. „Московска“ КП бр. 3466 – КО Карпош и објект на ул. „Демир Трајко“, КП бр. 3896 – КО Карпош, евидентирани во ИЛ бр. 4941,
- Објект на Општинското основно училиште „Владо Тасевски“, ул. „Миле Поп Јорданов“, ИЛ бр. 2947, КП бр. 5593/2 -КО Карпош, и
- Објект на Општинското основно училиште „Лазо Трповски“, ул. „Радика“, ИЛ бр. 5007, КП бр. 612-КО Карпош.

#### **Член 2**

Се задолжуваат општинските основни училишта од точка 1 на оваа одлука да пресметуваат амортизација и ревалоризација на објектите со состојба на 31 декември во тековната година и за тоа до Општина Карпош да доставуваат пописни листи согласно прописите за сметководството на буџетите и буџетските корисници.

#### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 07- 8261/4  
09.11. 2011 година  
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
**Трифун Трифуновски, с.р.**



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

### **РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката за воведување во евиденција на недвижен имот – објекти на јавните установи за деца –детски градинки на подрачјето на Општина Карпош

1.Се објавува Одлуката за воведување во евиденција на недвижен имот – објекти на јавните установи за деца –детски градинки на подрачјето на Општина Карпош донесена на Четириесет и третата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 9 ноември 2011 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општината Карпош”.

Број 08-8428/5  
11.11.2011 година  
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Стевчо Јакимовски, с.р.**

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа, /„Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02/, Советот на Општина Карпош на Четириесет и третата седница, одржана на 09 ноември 2011 година, донесе

### **ОДЛУКА**

за воведување во евиденција на недвижен имот – објекти на јавните установи за деца – детски градинки на подрачјето на Општина Карпош

#### **Член 1**

Да се воведат во евиденцијата на недвижен имот на Општина Карпош објектите на јавните установи за деца – детски градинки за кои правата на сопственост во согласност со Одлуката за пренесување на оснивачките права и обврски на постојните јавни установи за деца – детски градинки на општините и на општините во Градот Скопје и пренесување на правата на сопственост на објектите /„Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05/ биле пренесени на Општина Карпош и тоа:

- Објект на Јавната установа за деца – детска градинка „Распеана Младост“, ул. „Руѓер Бошковиќ“, ИЛ бр. 55130, КП бр. 2155-КО Карпош и
- Објект на Јавната установа за деца – детска градинка „Орце Николов“ – клон на, ул. „Вич“, КП бр. 730, клон на ул. „Драгиша Мишовиќ“ КП бр. 1645 -КО Карпош и клон на ул. „Бранислав Нушиќ“, КП бр. 1944 КО Карпош, сите евидентирани во ИЛ бр. 44472.

#### **Член 2**

Се задолжуваат јавните установи за деца – детски градинки од точка 1 на оваа одлука да пресметуваат амортизација и ревалоризација на објектите со состојба на 31 декември во тековната година и за тоа до Општина Карпош да доставуваат пописни листи согласно прописите за сметководството на буџетите и буџетските корисници.

#### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 8261/5  
09.11. 2011 година  
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
**Трифун Трифуновски, с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002), а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

## **РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката за доделување плакети по повод 35-годишнината од постоењето на Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за доделување плакети по повод 35-годишнината од постоењето на Општина Карпош донесена на Четириесет и третата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 9 ноември 2011 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општината Карпош”.

Број 08-8428/6  
11.11.2011 година  
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**НА ОПШТИНА КАРПОШ,**  
Стевчо Јакимовски, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 05/2002) Советот на Општина Карпош на Четириесет и третата седница одржана на 09 ноември 2011 година донесе

**О Д Л У К А**  
**за доделување плакети по повод 35- годишнината од постоењето на**  
**Општина Карпош**

Член 1

По повод 35-годишнината од постоењето на Општина Карпош, заради постигнати особени резултати во своето работење и делување, се доделуваат плакети на следните правни субјекти:

- РЕПЛЕК АД Скопје
- Библиотека „Другарче“
- ОУ „Христијан Тодоровски Карпош“
- ЈУОДГ „Орце Николов“
- ЈЗУ Здравствен дом -Поликлиника Букурешт

Член 2

На правните субјекти од член 1 на оваа Одлука плакетите ќе ги додели Градоначалникот на Општина Карпош .

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 07- 8261/6  
09.11.2011 година  
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ  
Трифун Трифуновски, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

### **РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за Северниот дел од локалитетот на Касрната “Илинден“, Општина Карпош и Општина Бутел - Скопје

1.Се објавува Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за Северниот дел од локалитетот на Касрната “Илинден“, Општина Карпош и Општина Бутел – Скопје донесена на Четириесет и третата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 9 ноември 2011 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општината Карпош”.

Број 08-8428/7  
11.11.2011 година  
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**НА ОПШТИНА КАРПОШ,**  
Стевчо Јакимовски, с.р.

Врз основа на член 22 став 1 и член 26 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2003, 137/2007, 91/09 и 124/2010) и член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), Советот на Општината Карпош, на Четириесет и третата седница одржана на 09 ноември 2011 година, донесе

### **О Д Л У К А**

за донесување на Детален урбанистички план за Северниот дел од локалитетот на Касрната “Илинден“, Општина Карпош и Општина Бутел - Скопје

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се донесува Детален урбанистички план за Северниот дел од локалитетот на Касрната “Илинден“, Општина Карпош и Општина Бутел – Скопје.

Деталниот урбанистички план е изработен според одредбите за спроведување на Генералниот урбанистички план на Град Скопје, Законот за просторно и урбанистичко планирање, барањата во Програмата за содржината на Планот, Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување на урбанистички планови.

#### **Член 2**

Просторот за кој се донесува Деталниот урбанистички план за Северниот дел од локалитетот на касарната “Илинден“, Општина Карпош и Општина Бутел- Скопје, е со површина на урбаниот опфат од П= 95,16 ха.

Планскиот опфат го зафаќа северниот дел од касарната “Илинден“ и површините до магистралната улица “Октомвриска Револуција“, односно собирната новопредвидена улица, “Втора Македонска Бригада“, кои ја заокружуваат просторната целина во форма на блок.

Опфатот на Деталниот урбанистички план за Северниот дел од локалитетот на касарната “Илинден“, Општина Карпош и Општина Бутел- Скопје ги содржи следните намени: домување, комерцијални деловни намени, јавни институции, производство дистрибуција и сервиси, зеленило и рекреација и инфраструктура.

Во рамките на овој локалитет предвидени се намени, согласно со намените во Генералниот урбанистички план на Град Скопје од 2002 година.

Во рамките на Планот се предвиени следните класи намени:

A2 - сите видови семејно домување во повеќеетажни станбени згради со повеќе од три станови

- В 1 - образование и наука
- В 2 - здравство
- В 4 - државни институции
- Г 2 - лесна и загадувачка индустрија
- Д1 - парковско зеленило
- Д2 - заштитно зеленило
- Е1 - комунална инфраструктура
- Е2 - дистрибутивни трафостаници до 20 KV

Максималната висина до венец на новопланираните комерцијални и деловни намени изнесува Н од 21 – 80 м. , домување во станбени згради изнесува Н од 21 м. до 80 м. , здравство Н до 18 м. , државни институции Н=21 м., образование и наука Н=15 м., лесна и загадувачка индустрија Н=10м.

Со планот се одредени

- облик и големина на градежна парцела (м2),
- регулациона линија,
- градежна линија која го дефинира просторот во кој може да се гради,
- максимална површина за градба во која може да се развие основата на објектот (м2),
- процент на изграденост (%)
- максимална развиена површина на објект (м2),
- коефициент на искористеност (К),
- намена на објектот,
- максимална висина на објектот ( до завршниот венец ) од ниво на тротоар, сообраќајница или пристапна патека,
- паркирање-гаражирање на возилата во рамки на парцелите.

### Член 3

Опфатот на Деталниот урбанистички план ги содржи следните намени: комерцијални и деловни намени, култура, спорт и рекреација, јавни институции, зеленило и рекреација.

Намените предвидени во овој детален урбанистички план се во согласност со намените во Генералниот урбанистички план на Град Скопје од 2002 година.

Во рамките на деталниот урбанистички планот се предвидени следните класи и намени на земјиштето:

- Б-комерцијални и деловни намени
- Б6-простори за собири(централен забавен парк), со можност од компатибилни класи на намена
- Б1-мали комерцијални и деловни дејности
- В3-култура и
- Д3-спорт и рекреација
- В – Јавни институции

В3.1.-природно научен музеј

Д-зеленило и рекреација

Д1-парковско зеленило

Д2-заштитно зеленило

Д3-спорт и рекреација

Д3.1.-спортски терени и објекти

Д3.2.-зоолошка градина со можност од компатибилни класа на намена,

Б1-мали комерцијални и деловни дејности

Висина на градбите изнесува П, П+1,П+4.

Со деталниот урбанистички планот се одредени:

- облик и големина на градежна парцела /м2/
- регулациона линија,
- градежна линија која го дефинира просторот во кој може да се гради,
- максимална површина за градба во која може да се развие основата на објектот /м2/,
- процент на изграденост /%/,
- максимална развиена површина на објект /м2/,
- коефициент на искористеност /К/,
- намена на објектот,
- максимална висина на објектот / до завршниот венец / одниво на тротоар, сообраќајница или пристапна патека,
- паркирање-гаражирање на возилата во рамките на парцелите.

#### Член 4

Составен дел на оваа Одлука се:

- Текстуален дел,
- Графички прилози,
- Основни праметри зауредување на просторот, и
- Табеларен приказ на урбанистичките параметри.

#### Член 5

Деталниот урбанистички план се заверува во седум примероци од кои: еден се чува во архивата на општината, еден во секторот за урбанизам, еден во надлежниот државен архив, еден во Министерството за транспорт и врски, еден во Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, еден примерок во Државниот завод за геодетски работи и седмиот примерок се изложува во општината заради достапност на јавноста.

#### Член

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07- 8261/7

09.11.2011 година

С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ

НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,

Трифун Трифуновски, с.р.



## СОДРЖИНА

- 1.-Одлука за проширување на средствата во Буџетот на Општина Карпош со Решение за објавување
- 2.-Одлука за утврдување Нацрт Детален урбанистички план М.З.“Владо Тасевски-26“ Дел Г населба Тафталице Општина Карпош – Скопје со Решение за објавување
- 3.-Одлука за воведување во евиденција на недвижен имот – објекти на јавните установи за деца – детски градинки на подрачјето на Општина Карпош со Решение за објавување
- 4.-Одлука за воведување во евиденција на недвижен имот– објект на општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош со Решение за објавување
- 5.-Одлука за доделување плакети по повод 35- годишнината од постоењето на Општина Карпош со Решение за објавување
- 6.-Одлука за донесување на Детален урбанистички план за Северниот дел од локалитетот на Касрната “Илинден“, Општина Карпош и Општина Бутел - Скопје со Решение за објавување

**Издавач:** Општина Карпош

**Уредува:** Сектор за правни работи – Одделение за поддршка на работата на Советот

**Адреса:** бул. Партизански одреди бр.68, тел. 3065-925

**Тираж:** 30 примероци